



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 10 февруари 1995
Скопје
Број 7 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

121.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), а согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ХАРМОНИЗИРАНИОТ СИСТЕМ И НАЗИВИТЕ НА ШИФРИРАНИТЕ ОЗНАКИ НА СТОКИТЕ

1. Република Македонија пристапува кон Меѓународната конвенција за хармонизираниот систем на називите и шифрираните ознаки на стоките (донесена во Брисел на 14. VI. 1983 година, ратификувана од бившата СФРЈ на 27. III. 1987 година).

2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука, доставувајќи ја нотификацијата до депозиторот на конвенцијата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-338/1
7 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

122.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија („Службен весник на РМ“, бр. 42/93), член 18 од Законот за рибарство („Службен весник на РМ“, бр. 62/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“ – МАВРОВИ АНОВИ

1. На РО Национални паркови и ловишта ООЗТ „Маврово“ – Маврови Анови се дава на петгодишно користење – концесија Рибниот фонд од Националниот парк „Маврово“ – Маврови Анови.

2. Како почеток на користење – концесија на Рибниот фонд од Националниот парк „Маврово“ – Маврови Анови ќе се смета денот на потпишувањето на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-236/1
7 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

123.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-601, ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ-ДРАЧЕВО, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 5+100-ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА „КИСЕЛА ВОДА“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-601, на КП. бр. 2017, КО „Драчево“, во м.в. „Бара“, со вкупна површина од 1500 м², на подрачјето на Општината „Кисела Вода“ – Скопје, чиј инвеститор ќе биде Стојановски Благоја од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-290/1
7 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

124

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“, бр. 20/90), член 12, став 1, точка 2 и член 13 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/89 и „Службен весник на РМ“, бр. 13/90), кои согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91), се применуваат како републички прописи и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Одлуката за определување највисоко ниво на цените на одделни комунални услуги („Службен весник на РМ“, бр. 70/94) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-217/1
7 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

128.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Собранието на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
84.71		Машина за автоматска обработка на податоци и нивни единици, магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471.20		– Дигитални машини за автоматска обработка на податоци, што со исто куќиште имаат најмалку една излезна единица или една комбинирана влезно – излезна единица:	
8471.209		– – – друго (дигитални централни единици преносни)	8
8471.9		– Друго	
8471.91		– – дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат една или две од следните видови единици;	
8471.912		– – – со процесор со 32 и повеќе бита (дигитални централни единици со 32 бита)	16
8471.92		– – влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици;	
8471.921		– – – линиски и сериски печатчи (линиски и сериски печатар)	18
8471.923		– – – ласерски печатар, единици за цртање (платери), за снимање на филм или за фотокопирање (ласерски печатар)	10
8471.925		– – – видео – дисплеи, повеќе бојни и врз база на течни кристали (монитор со боја)	16
8471.926		– – – комплетни електронски тастатури:	
8471.9261		– – – со подвижни типки (тастатура со подвижни типки)	16

1	2	3	4
8471.929		– – – други (други влезно излезни единици „глувче“)	16
84.73		Делови и прибор (освен покривач, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 84.69 до 84.72;	
8473.30		– – Делови и прибор на машини од тар. број 84.71:	
8473.309		– – – друго други делови и прибор кабел за напојување и документација	16

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23–250/1
7 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

129.

Врз основа на член 19, став 2 од Законот за сметководство („Службен весник на РМ“, број 42/93 и 48/93), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се определуваат посебните податоци за системот на државната евиденција, и се пропишува формата и содржината на образецот за системот на државната евиденција, за субјектите кои водат двојно книговодство.

Член 2

Посебните податоци за системот на државната евиденција се обезбедуваат на образецот „ДЕ“ – Посебни податоци за системот на државната евиденција, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Посебните податоци како и начинот на пополнувањето на образецот „ДЕ“, се дадени со ознаките на контата утврдени со Уредбата за контниот план („Службен весник на РМ“, број 11/94), во колона 1 и во уплатството на крајот на образецот.

Субјектот кој деловните книги не ги води според одредбите од Уредбата за контниот план („Службен весник на РМ“, број 11/94), туку според одредбите на посебните контни планови, во образецот „ДЕ“, ги внесува податоците од соодветните конта, сообразно со одредбите од овој правилник.

Член 4

Образецот од член 2 на овој правилник се доставува со годишната пресметка до носителот на платен промет кај кого субјектот има жиро-сметка во еден примерок.

Член 5

Образецот од член 2 на овој правилник, ќе се приспособи за автоматска обработка во Заводот за платен

промет за потребите на системот за информирање, збирно, по области, гранки и групации.

ја“, а ќе се применува и на изготвувањето на годишната пресметка за 1994 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македони-

Број 08-639/1
31 јануари 1995 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Мишовски, с.р.

Образец “ДЕ”

Назив на субјектот _____

Седиште на субјектот _____

Матичен број на субјектот _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за системот на државна евиденција

(во денари)

Група на конта, конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			претходна година	тековна година
1	2	3	4	5
000	Издатоци за истражување и развој	601		
001	Основачки вложувања	602		
003	Патенти, лиценци и концесии	603		
004	Други права	604		
010	Земјишта	605		
дел 018	Ревалоризација на земјиште	606		
011	Шуми	607		
дел 018	Ревалоризација на шумите	608		
070	Објекти за други потреби	609		
071	Опрема за други потреби	610		
260	Обврски за данок на промет	611		
261	Обврски за акцизи	612		
270	Обврски за плати и надомести на плати	613		
дел 270	Обврски за плати од добивката	614		
271	Нето плати	615		
272	Надомести на нето плати	616		
273	Даноци од плати	617		
274	Придонеси од плати	618		
302	Царини и други увозни давачки	619		
412	Услуги за одржување	620		
414	Закупнина	621		
дел 419	Трошоци за освојување ново производство и откривање на минерално и друго богатство	622		
дел 440	Дневници за службени патувања	623		
дел 440	Надомести за трошоци на превоз до работното место и од работното место	624		
дел 440	Надомести за сместување и исхрана на терен	625		
дел 440	Надомести за одвоен живот од семејството	626		
дел 440	Трошоци за исхрана на работниците во текот на работата	627		
дел 440	Надоместоци на име авторски хонорари	628		
дел 440	Надомести за привремени или повремени работи	629		
дел 440	Други надомести на трошоците на работниците во вршење на дејноста	630		
441	Непроизводствени услуги	631		

Страна 2

1	2	3	4	5
442	Репрезентација	632		
443	Премии за осигурување	633		
444	Други лични примања	634		
дел 444	а) регрес за годишен одмор	635		
дел 444	б) отпремнина	636		
дел 444	в) јубилејни награди	637		
445	Даноци кои не зависат од резултатот	638		
446	Придонеси кои не зависат од резултатот	639		
447	Банкарски услуги и членарини на здруженија	640		
449	Други нематеријални трошоци	641		
дел 449	Надомест за платен промет	642		
43	Амортизација	643		
дел 428	Вкалкулирани трошоци за тековно и инвестиционо одржување на нематеријалните и материјалните вложувања	644		
дел 470	Нето плата	645		
дел 471	Нето надоместоци	646		
дел 471	Надомест за боледување	647		
дел 471	Други надоместоци	648		
дел 470 и дел 471	Придонеси од нето плати	649		
дел 470 и дел 471	Даноци од нето плати	650		
	Лекови (издадени на рецепт)	651		
	Храна (во болници, градинки и други установи)	652		
	Ортопедски справи и помагала	653		
652	Царини и други увозни давачки за стоките	654		
723	Кусоци	655		
725	Казни, пенали и надоместоци на штети	656		
726	Отпис и исправка на вредноста на ненаплатените побарувања	657		
дел 758	Приходи од укинување на долготрајни резервирања по основ на производи и услуги	658		
дел 758	Приходи од укинување на долготрајни резервирања по основ на стоки	659		
773	Вишоци	660		
775	Приходи од наплатени пенали, награди и слично	661		
776	Приходи од наплатени отпишани побарувања	662		
810	Даноци од добивката	663		
811	Придонеси и други давачки од добивката	664		
	Учество на други субјекти во заедничка добивка, дивиденди и други надоместоци на вложувачите	665		

1	2	3	4	5
	Надомест на штети и договорени износи по основ останати осигурувања во Македонија	666		
	Цивил	667		
	Животни	668		
	Посеви	669		
	Тутун	670		
	Индустија	671		
	Транспорт	672		
	Кредити	673		
	Каско	674		
	Авто одговорност	675		
	Останати осигурувања на моторни возила	676		
	МЖ	677		
	Незгода	678		
	Приходи од премии од останати осигурувања	679		
	Цивил	680		
	Животни	681		
	Посеви	682		
	Тутун	683		
	Индустија	684		
	Транспорт	685		
	Кредити	686		
	Каско	687		
	Авто одговорност	688		
	Останати осигурувања на моторни возила	689		
	МЖ	690		
	Незгода	691		
	Просечен број на вработени врз основа на состојбата кон крајот на месецот	692		

Во _____
 На ден _____ 19__ година

Лице одговорно за составување
 на прегледот

Раководител
 на субјектот

М.П.

У П А Т С Т В О:

а) под АОП бр.601 до 610 се запишува износот на долговниот промет според ознаката на контото, односно дел од контото во колона 1 и содржината на колона 2;

б) под АОП бр.611 до 618 се запишува износот на побарувачкиот промет (без почетна состојба) според ознаката на контото, односно на дел од контото во колона 1 и содржината во колона 2;

в) под АОП бр.619 до 657 се запишува износот на долговниот промет според ознаката на контото, односно на дел од контото

во колона 4 и содржината во колона 2. Износите под АОП 651, 652 и 653 ги внесуваат само корнисниците на средства од буџетите и фондовите според ознаката на контото 425, односно на дел од ова konto според содржината во колона 2;

г) под АОП бр.658 до 664 се запишува износот на побарувачкиот промет според ознаката на контото, односно дел од контото во колона 1 и содржината во колона 2;

д) под АОП бр.665 се внесува износот на остатокот од нето добивката за распоредување, распореден според ознаката на контото во колона 1 и содржината во колона 2;

ѓ) под АОП бр.666 до 678 се запишува износот на долговниот промет според ознаката на konto 411, односно на дел од ова konto според содржината во колона 2.

Овие податоци ги внесуваат само друштвата за осигурување и реосигурување.

е) под АОП бр.679 до 691 се запишува износот на побарувачкиот промет според ознаката на konto 701, односно на дел од ова konto според содржината во колона 2.

Овие податоци ги внесуваат само друштвата за осигурување и реосигурување.

ж) под АОП бр.692 се внесува аритметичкиот просек на бројот на состојбата на вработените на почетокот на пресметковниот период и на крајот на секој месец во текот на пресметковниот период.

Забелешка: Субјектите за 1994 година, колона 4-Претходна година, не ја пополнуваат

130.

Врз основа на член 65 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на РМ“, број 80/93, 3/94 и 70/94), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност („Службен весник на РМ“, број 1/88, 38/91 и 29/94), членот 21 се менува и гласи:

„Член 21

По истекот на годината, а најдоцна до 28 февруари во тековната година за изминатата година, даночните

обврзници составуваат Биланс на приходи и расходи според образец „Б“ кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи општи податоци за даночниот обврзник и дел – Биланс на приходи и расходи.

Во Општите податоци даночниот обврзник го впишува името и презимето, единствениот матичен број, местото на живеење и адресата, називот на фирмата, дејноста и адресата на седиштето на фирмата, бројот на жиро-сметката и називот на носителот на платниот промет кај кого се води жиро-сметката.

Во делот – Биланс на приходи и расходи – се впишуваат бруто приходите остварени според извори на приходи; расходи по видови; разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи – добивка пред оданочување; разликата меѓу вкупните расходи и вкупните приходи – загуба во работењето; данокот од добивка; нето добивката и посебни податоци во кои се содржани вредноста на средствата за работа, вредноста на залихите и податоци за вработените лица.

Билансот на приходите и расходите се составува врз основа на работни книги и помошна евиденција што ги

водат даночните обврзници-вршители на стопанска и професионална дејност на начин содржан во објаснувањето за пополнување на образецот „Б“.

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

Број 14-628
3 февруари 1995 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Мильовски, с.р.

Образец "Б"

1. Име и презиме _____ ЕМБГ _____
2. Место на живеење _____ Општина _____ Улица и број _____
3. Фирма _____ Дејност _____ Адреса на седиштето _____
4. Број на _____ Носител на платен промет
жиро-сметка _____ кај кого се води жиро с-ката _____

Б И Л А Н С
НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за период од _____ до _____ 199__ година

(во денари)

Реден број	Приходи - расходи	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I. Бруто-приходи (ред. бр. 1+2+3+4)	450		
1)	Приходи од продажба на стоки	451		
2)	Приходи од извршени услуги	452		
3)	Приходи од продажба на материјали	453		
4)	Останати приходи	454		
	II. Расходи (ред. бр 5 до ред. бр. 19)	455		
5)	Вредност на потрошени суровини и материјали за реализираните производи односно набавна вредност на продадените стоки	456		
6)	Вредност на потрошениот погонски и помошен материјал	457		
7)	Бруто исплатени плати на работниците	458		
8)	Бруто исплатени плати на вршителот на дејноста (сопственикот)	459		
9)	Пресметана амортизација и ревалоризација на амортизацијата	460		
10)	Закупнина за работна просторија	461		
11)	Огрев и осветление на работните простории	462		

1	2	3	4	5
12)	Данок на промет на производи и услуги	463		
13)	Акцизи	464		
14)	Данок на имот на згради и комунален придонес што отпаѓа на деловната просторија	465		
15)	Канцелариски трошоци и набавка на стручна литература	466		
16)	Царини, такси и придонеси за коморите, кои се однесуваат за тековната година	467		
17)	Трошоци што даночниот обврзник е должен да ги направи според одделни прописи	468		
18)	Дневници, патни трошоци и теренски додатоци најмногу во висина утврдена со колективен договор	469		
19)	Други расходи неопходни за остварување на приходите	470		
	III. Разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи - добивка пред оданочување (I - II)	471		
	IV. Разлика меѓу вкупните расходи и вкупните приходи - загуба во работењето (II - I)	472		
	V. Данок од добивка (се пополнува од образецот "ДБ")	473		
	VI. Нето добивка (III - V)	474		
	VII. Посебни податоци			
	A) -Вредност на средствата за работа	475		
0)	Машини и уреди	476		
21)	Алат и други средства	477		
	B) -Вредност на залихите	478		
22)	Готови производи и полупроизводи	479		
23)	Основен и помошен материјал	480		
24)	Трговски стоки по набавни цени	481		
	B) -Податоци за вработени лица			
25)	Број на работници	482		
26)	Број на месеци	483		

Во _____

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
СОСТАВУВАЊЕТО НА БИЛАНСОТ

ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК,

На ден ____ 199__ година

ОБЈАСНУВАЊЕ

за пополнување на образецот "Б"

Билансот на приходите и расходите се составува врз основа на работните книги и помошната евиденција што согласно прописите ја водат даночните обврзници - вршителите на стопанска и професионална дејност, во зависност од дејноста што ја вршат.

1. Податоците под- I Бруто приходи, реден број 1, 2, 3 и 4 се пополнуваат врз основа на евиденцијата од работните книги и тоа:

- самостојните трговски дуќани, од трговската книга за трговија на мало “ТМ”, од колона 7;
- самостојните угостители, од книгата на прометот “КПУ”, од колона 13;
- сите останати самостојни вршители на стопанска и професионална дејност, од книга на прометот “КП”, колона 9 и 15.

2. Податоците под II. Расходи, реден број 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се пополнуваат од книгата за набавка на материјали и трошоци “РК-МТУ”, колона 23 и 26 - кај самостојните угостители, книгата за набавка на материјали и трошоци “РК-МТ” - кај останатите вршители на дејност и од друга документација со која располагаат.

На реден број 7 и 8 се внесуваат исплатените плати на вработените и платите на самостојниот вршител на дејноста, во бруто износ (нето платите, аконтациите на персоналниот данок од доход и платените придонеси и други јавни давачки од платата), врз основа на месечните пресметки за исплатени плати. Придонесот за здравствено осигурување се внесува во износот што е утврден и платен согласно решението од Фондот за здравствено осигурување.

На реден број 9 се внесува износот на пресметаната амортизација по пропишани стапки во зависност од видот на средствата, а согласно Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата на амортизацијата (“Службен весник на РМ” бр. 13/94) и Правилникот за начинот на ревалоризација (“Службен весник на РМ” бр. 14/94).

- На реден број 12 и 13 се внесува износот на платениот данок на промет и акцизи од конечната годишна пресметка на данокот на промет на производи и услуги “ДП-п”, колона 6.

4. Податоците под VI. Посебни податоци реден број 20 и 21, се пополнуваат од книгата на основните средства, инвентарот и алатот “ИН”;

- на реден број 22, 23 и 24 се внесува вредноста на залихите утврдена со пописот што е извршен на крајот на годината.

Забелешка:

Образецот “Б” се доставува до Управата за јавни приходи, најдоцна до 28 февруари, заедно со даночниот биланс, образец “ДБ”.

Даночните обврзници за 1994 година, колоната 4 - Претходна година, не ја пополнуваат.

131.

Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994 и 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 31/93 и 70/94), а во врска со член 23 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“, бр. 38/93), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ И УДЕЛИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ ВО ТРАНСФОРМАЦИЈА

1. Начинот и постапката на користење на депонираните девизни влогови на граѓаните за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал се врши согласно Законот за трансформација на прет-

пријатијата со општествен капитал (во натамошниот текст: Законот) и ова упатство.

2. Граѓанинот – сопственик на депониран девизен влог може да го користи својот депониран девизен влог или да го отстапи на друго физичко лице за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформација.

3. Целовните банки на барања на сопственикот на девизиониот влог, му издаваат потврда со која гарантираат дека сопственикот на депонираниот девизен влог поседува девизни средства кои можат да бидат употребени за купување на акции и удели од претпријатието кое се трансформира или од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Агенцијата) кога таа се јавува како продавач на акции и удели од претпријатијата кои се трансформираат. Потврдата се издава на образец број 1 што е составен дел на ова упатство.

Граѓанинот сопственик на депонираниот девизен влог дава изјава со која дава согласност банката да блокира износ на име гаранција и притоа ја депонира девизната книшка во банката. Изјавата се дава на образец број 2 што е составен дел на ова упатство.

Износот во потврдата се искажува и во ДЕМ и се пресметува по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на издавањето на гаранцијата.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка банката ја издава во 2 примероци од кој првиот се издава за купувачот на акции и удели од претпријатието кое се трансформира, а вториот го задржува банката.

4. Купувачот на акции односно удели потврдата од точка 3 на ова упатство ја доставува до претпријатието кое се трансформира, односно до Агенцијата.

Врз основа на потврдата за обезбедени средства од точка 3 на ова упатство, претпријатието кое се трансформира односно Агенцијата дава согласност за купување на акции односно удели. Дадената согласност за купување на акциите односно уделите претпријатието односно Агенцијата ја забележува на самата потврда.

Потврдата со дадената согласност претпријатието ја доставува во рок од 7 дена до Агенцијата заради оверување од страна на Агенцијата.

Дадената согласност од страна на претпријатието и од Агенцијата се заведуваат во посебни регистри со евидентни броеви од страна на Агенцијата.

Евидентниот број, насоката за дефинитивно купување на акциите односно уделите од претпријатието кое се трансформира и шифрата на дејноста на продавачот на акциите односно уделите се забележува на потврдата и се заверува со потпис и печат на овластено лице на Агенцијата.

Заверената потврда најдоцна во рок од 7 дена Агенцијата ја доставува до Банката.

Потврдата од точка 3 на ова Упатство може да се употреби и за учество на лицитација кога продажбата

на претпријатието се врши по пат на јавен повик за прибирање на понуди.

5. Банката врз основа на потврдата издадена на образец број 1 издава потврда за извршено намалување на депонираниот девизен влог.

Потврдата се издава на образец број 3 кој е составен дел на ова упатство и истата се издава во три примероци, од кои едниот за купувачот на акции и удели, вториот за Агенцијата и третиот за банката.

Намалувањето на депонираниот девизен влог во потврдата се искажува и во ДЕМ со примена на средниот курс од важечката курсна листа на денот на намалувањето на депонираниот девизен влог, објавена од Народната банка на Република Македонија и за тоа ѝ доставуваат податоци на Народната банка на Република Македонија.

Евентуалните разлики меѓу искажаната вредност во потврдата на образец број 1 и конечната потврда на образец број 3 ги обезбедува купувачот на акции од девизен штеден влог, или со денари.

6. Доколку по сила на закон во периодот од издавање на потврдата на образец број 1 до издавање на потврдата на образец број 3 постојат пречки за користење на депонираните девизни средства, Банката ја запира постапката за купување на акции односно удели со депонирани девизни средства, за што ја известува Агенцијата.

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-506
30 јануари 1995 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Милевски, с.р.

Образец бр.1

име на банката

Бр. _____

П О Т В Р Д А

за употреба на девизни средства од депонирани девизни штедни влогови на граѓаните за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформација

I. ДЕЛ КОЈ ГО ПОПОЛНУВА БАНКАТА

1. До _____, се обрати лицето наведено во точка 2 на оваа потврда, со барање за издавање потврда за купување акции односно удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформација, или од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во износ од _____ ДЕМ.

2. Се потврдува дека:

Физичкото лице _____, со стан на _____ купувач на акции и удели
улица _____, бр. _____, од _____, со лична карта број _____ ЕМБ _____ издадена од _____

кај оваа банка располага со средства на депонирања девизна сметка-девизна штедна книшка број:

3. Согласно барањето односно потпишаната изјава од сопственикот на штедниот влог, банката изврши блокирање на средства во износ од:

Валута _____	денарска противвредност _____	ДЕМ _____
Валута _____	денарска противвредност _____	ДЕМ _____
Валута _____	денарска противвредност _____	ДЕМ _____
ВКУПНО: денарска противвредност _____		ДЕМ _____

Денарската противвредност е пресметана по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на издавањето на оваа потврда.

4. Оваа потврда е составена во два примероци, од кои едниот за купувачот, а вториот за банката.

_____ место и датум

_____ печат и потпис на овластеното лице на банката

II. СОГЛАСНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО; ОДНОСНО АГЕНЦИЈАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ ОДНОСНО УДЕЛИ бр. _____.

Претпријатието _____ односно Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал е согласно-а на:

Лицето _____, со стан на купувач на акции и удели ул. _____ бр. _____, од _____, со лична карта бр. _____, ЕМБ _____, издадена од _____ да купи акции односно удели од ова претпријатие односно од Агенцијата уплатени преку банката _____, во износ од _____ ДЕМ.

_____ место и датум

_____ потпис и печат на овластеното лице на претпријатието-Агенцијата

III. ЗАВЕРКА НА СОГЛАСНОСТА ПОД ТОЧКА II ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ ОДНОСНО УДЕЛИ

Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ја потврди согласноста за купување на акции односно удели дадена од претпријатието _____ односно Агенцијата под бр. _____ и истата ја запиша во регистарот за податоци за купени акции односно удели, и ја завери под број _____ на име:

На физичкото лице _____, купувач на акции и удели
со стан на улица _____, број _____, од _____,
со лична карта број _____ ЕМБ _____, издадена
од _____,

Рокот за плаќање на износот наведен во точка 3 е _____
_____ 199__ година.

_____ место и датум

_____ потпис и печат на овластено лице
на Агенцијата

ОБРАЗЕЦ број 2

ИЗЈАВА

Од _____ со стан на улица
_____, број _____, од _____
со л.к.бр. _____ ЕМБ _____ издадена од _____
сопственик (ополномоштено лице) на депонирана девизна сметка -
девизна штедна книшка, што се води кај _____
банка, број _____

Изјавувам под материјална и кривична одговорност дека
сум согласен-а, банката да блокира и издаде потврда на име на:
Физичкото лице _____, со стан на
купувач на акции и удели
улица _____, бр. _____, од _____, со лична
карта број _____ ЕМБ _____ издадена од _____,

во износ од:

_____ валута	_____ денарска противвредност	_____ ДЕМ
--------------	-------------------------------	-----------

Вкупно:	_____ денарска противвредност	_____ ДЕМ
---------	-------------------------------	-----------

пресметани на денот на издавањето на потврдата со примена на среден курс по курсната листа на Народната банка на Република Македонија, за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформација.

За отстапените мои девизни средства по овој основ од банката и од Република Македонија не барам никаков надоместок или било какво обештетување.

За блокирање на средствата ја-ги депонирам горенаведената-те штедна-и книшка-и во банката.

ИЗЈАВИЛ,

_____ За Банката (име и презиме
на овластеното лице пред
кое е потпишана изјавата

_____ Име и презиме

Во _____

_____ потпис

Образец број 3

Име на банката _____

(место)

(датум)

ПОТВРДА бр. _____

за примени средства за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформација

1. СЕ ПОТВРДУВА дека:

со адреса _____ бр. _____ од _____

кај оваа банка на ден _____ изврши уплата на средства за купување на акции и удели од претпријатието _____

_____ односно од Агенцијата:

за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, што се води под шифра на дејност _____, а на основа заверката на потврдата на образец број 1 од страна на Агенцијата број _____ од _____ 199__ година од следниве извори:

Денари

Износ во ДЕМ

а) во денари

б) со девизи од депониран девизен штеден влог

Валуту	Износ на валута	Денарска против-вредност	Износ во ДЕМ
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Вкупно:

в) со девизи од нов девизен штеден влог

Валуту	Износ на валута	Денарска против-вредност	Износ во ДЕМ
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Вкупно:

г) уплата со ефективни странски пари	Валуты	Износ на валута	Денарска против-вредност	Износ во ДЕМ
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
Вкупно:			_____	_____

2. Оваа потврда е составена во најмалку три примероци, еден за купувачот, продавачот и за банката која ја издала потврдата.

3. Оваа потврда лицето од точка 1 може да ја употреби само како доказ за купување акции и удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформација.

	Износ во ДЕМ
- сè вкупно под а) _____	Ден. _____
- сè вкупно под б), в) _____	ДЕМ. _____
- сè вкупно под а), б), в) и г) _____	Ден. _____

Според среден курс од курсна листа бр. _____
од _____ 199__ година.

Име и презиме на купувачот на
акции и удели

Печат и потпис на овластеното лице
на Банката

132.

Врз основа на член 37, а во врска со член 15, точка 1 од Законот за платен промет („Службен весник на РМ“, бр. 80/93), министерот за финансии донесе

ПЛАН ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН НА СМЕТКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРО- МЕТ ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

1. Во Единствениот план на сметки за вршење на платниот промет во Заводот за платен промет („Службен весник на РМ“, бр. 21/94), во точката 3, класа 5 по сметката „531“ – покриени чекови и акредитиви се додава нова сметка „532“ која гласи:

„532 – Средства од Народна банка по основ сервисирање на менувачко работење“.

По сметката „533“ – Упатници за исплата преку поштите се додава нова сметка „534“ која гласи:

„534 – Привремена сметка на банките“.

Во класа 9 пред групата 99 се додаваат две нови групи „90 – Готовина на странски средства за плаќање“ и „94 – Обврски спрема Народна банка по основ на странски средства за плаќање и две нови сметки „900“ и „940“ кои гласат:

„900 – Готовина во трезор на странски средства за плаќање“.

„940 – обврски спрема Народна банка по основ на готовина на примени средства за плаќање“.

2. Во точката 23 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„На сметката 532 – Средства од Народна банка по основ на сервисирање на менувачко работење се евидентираат средствата на примените аванси во денари од Народната банка и исплатата на денарската противвредност на примените странски средства за плаќање од овластени менувачи“.

Ставот 3 станува став 4.

По ставот 3 кој станува став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„На сметката 534 – привремена сметка на банките, се води евиденција за износите со неисправните налози примени преку банките односно од утврдените разлики за уплати преку банките, што ги извршиле граѓаните и граѓанските правни лица во корист на сметките што се водат кај Заводот“.

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 6, 7 и 8.

3. По точката 52 се додаваат две нови точки 52а и 52б кои гласат:

„52а. на сметките од група 90 – Готовина на странски средства за плаќање, се води евиденција на примените странски средства за плаќање од овластени менувачи.

На сметката 900 – Готовина во трезор на странски средства за плаќање, се води евиденција на примените странски средства за плаќање по валути од овластени менувачи и издадените странски средства за плаќање по валути на Народна банка на Македонија по основ сервисирање на менувачко работење.

„52б. на сметките од група 94 – Обврски спрема Народна банка по основ на странски средства за плаќање, се евидентираат обврските што Заводот за платен промет ги има спрема Народна банка за примените странски средства за плаќање од овластени менувачи.

На сметката 940 – Обврски спрема Народна банка по основ на готовина на примени странски средства за плаќање, се води евиденција на обврските на Заводот за платен промет спрема Народна банка за примените странски средства за плаќање по валути од овластени менувачи по основ на сервисирање на менувачко работење“.

4. Овој план влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-9346/1
27 јануари 1995 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Миљовски, с.р.

133.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/90), министерот за стопанство, донесува

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТ СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ

1. Во Наредбата за определување на производи и услуги за кои претпријатијата и другите правни и физички лица што вршат дејност се должни да доставуваат известување за цените („Службен весник на РМ“ бр. 81/93 и 46/94), во точката 1, по алинеја 8 се додаваат три нови алинеи кои гласаат:

„– производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
– производство и дистрибуција на вода; и
– прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите).“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-1308/1
31 јануари 1995 год.
Скопје

Министер за стопанство,
Ристо Иванов, с.р.

134.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Сл. весник на СРМ“, број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд и социјална политика донесе

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, февруари и март 1995 година, се определуваат од осно-

вата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесечие од 8.300,00 денари и изнесуваат:

I група	4.150,00 денари
II група	3.320,00 денари
III група	2.656,00 денари
IV група	2.075,00 денари
V група	1.660,00 денари

Износите на цивилните инвалиднини во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот октомври-декември 1994 година објавена од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, ноември и декември 1994 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот јули, август и септември 1994 година, од 8.032,00 денари и изнесуваат:

I група	4.016,00 денари
II група	3.213,00 денари
III група	2.571,00 денари
IV група	2.008,00 денари
V група	1.607,00 денари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-469/1
26 јануари 1995 год.
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

135.

Врз основа на член 17 и член 69 точка 12 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXV-та седница одржана на 06.02.1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО ФЕВРУАРИ И МАРТ 1995 ГОДИНА

1. Банките и штедилниците се должни денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост во февруари и март да ги задржат на ниво на нивната состојба од 31.01.1995 година предвидена со Одлуката за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во I-то тримесечје од 1995 година („Службен весник на РМ“, бр. 67/94).

Банките и штедилниците се должни остварените пласмани над нивото утврдено во точка 1 од оваа Одлука да го усогласат до 28.02.1995 година.

2. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка 2 од Одлуката за методологијата на вкупните денарски побарувања на банките и штедилниците од стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и од граѓаните („Службен весник на РМ“, бр. 35/94).

3. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банките и штедилниците ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија 2 дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат на основа книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот во рокот предви-

ден за доставување на КЊ-БИФО (извештај за книговодствена состојба на сметките на банките и штедилниците).

4. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и штедилниците ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

5. Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во I-то тримесечје од 1995 година („Службен весник на РМ“, бр. 67/94).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.02.1995 година.

О. бр. 02-15/XXXV-1/95
6 февруари 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер
М-р Борко Ставоевски, с.р.

136.

Врз основа на член 48 и член 69 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXV-та седница одржана на 06.02.1995 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ

1. За регулирање на обврските на Буџетот на Република Македонија спрема Народна банка на Република Македонија настанати врз основа на плаќање на обврски спрема странство согласно со Законот за уредување на односите во врска со отплатата на користените кредити од меѓународни финансиски организации („Службен весник на РМ“, бр. 48/94), Народна банка на Република Македонија и одобрува на Владата на Република Македонија кредит во износ од 826.002.280,00 денари.

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука Народна банка на Република Македонија и го одобрува на Владата на Република Македонија безкаматно и со краен рок на враќање до 31.12.1995 година.

3. Кредитот од точка 1 од оваа одлука Владата на Република Македонија ќе и го отплатува на Народна банка на Република Македонија од донаторската помош од разни земји, од приходите на буџетот кои во девизи се уплатуваат во девизните резерви на Република Македонија, од кредитите кои Владата на Република Македонија ќе ги добие од меѓународните финансиски институции и од други средства на буџетот на Република Македонија за 1995 година.

4. За утврдување на начинот и условите на користење на кредитот од точка 1 на оваа одлука Владата на Република Македонија и Народна банка на Република Македонија ќе склучат договор.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува со важност од 1.01.1995 година.

Бр. 02-15/XXXV-2/95
6 февруари 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер
М-р Борко Ставоевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Колективниот договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 1/95), се направени грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во член 3 наместо бројот „12“ треба да стои бројот „11“.

Во член 7 наместо бројот „7“ треба да стои бројот „4“.

Во член 10 наместо бројот „8“ треба да стои бројот „9“, а членовите 24-с и 24-и се бришат.

По член 15 треба да стои „Член 16“.

Наместо „Член 22“ треба да стои „Член 21“.

Пред текстот „Членот 69 се брише“ треба да стои „Член 22“.

Во член 39 по членот 106-ф наместо „Член 106“ треба да стои „Член 106-х“, а по него наместо „Член 106“ треба да стои „Член 106-ц“.

Самостоен синдикат за
здравство, фармација и
социјална заштита на
Република Македонија

Министерство за здравство

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II-Скопје заведен е предмет за расправање на оставината на покојниот Костов Костадин од Скопје, роден на 3.XI.1929 година во с. Улинци, Титов Велес, кој починал на 30.X.1990 година во Скопје, каде редовно живеел. Како наследник на покојниот се јавува и учесничката Гордана Петровска со непозната адреса во УСА.

Се повикува учесничката Гордана Петровска сестра на покојниот да се јави во овој суд во рок од една година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да достави адреса на живеење. Во спротивно, ќе биде поставен привремен старател кој во смисла на чл. 132 од ЗН ќе се грижи за нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, О. бр. 132/91
(35)

Пред Општинскиот суд Скопје II-Скопје се води постапка за утврдување на татковство по тужбата на тужителката Даница Стошиќ против туженитек Станоја Стошиќ и Драги Ристов со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Драги Ристов да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, во судот да достави адреса на живеење или престој или овласти лице кое ќе го застапува во постапката.

Доколку не се јави во рок од 30 дена, ниту овласти полномошник судот во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во текот на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, П. бр. 3667/94.
(36)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Во Општинскиот суд во Кочани ќе поднесена тужба за измена на пресуда и зголемување на издршка од малолетниот Емил Јованов, застапуван од неговата мајка Олга Стојкова од Количани, ул. „Ване Грдовјански“ бр. 11, против тужениот Костадин Стојков од Кочани ул. „Боро Ловџија“ бр. 25-а на привремена работа во Германија.

Се повикува лицето Костадин Стојков да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да постави привремен застапник во спротивно по истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен застапник Виолета Миладинова стручен соработник во Општинскиот суд Кочани кој ќе ги штити неговите права до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Кочани, П. бр. 10/95. (31)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парична постапка за утврдување на право на сопственост по тужбата на мал. Далибор и Емилија Димитријевиќ од с. Режановце, застапувани од нивниот старател од Загорка Илиевска од с. Режановце, против тужените Величко Димитријевиќ од с. Ст. Нагоричане, и Милован Димитријевиќ на привремена работа во Австрија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Милован Димитријевиќ да се јави во рок од 30 дена, во судот или било кој друг да му ја достави на судот неговата адреса. Доколку никој не се јави на тужениот во рок од 30 дена, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува интересите се додека не се јави тој или неговиот полномошник лицето Љубомир Ѓорѓевиќ, од редот на стручните соработници во судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, V. П. бр. 1876/94. (33)

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Јовановски Радослав од Куманово, против тужени Станојковиќ Томислав, Ангеловиќ Љубинка, Митиќ Радослав и Цветковиќ Душан.

Бидејќи четврто тужениот Цветковиќ Душан од Суто Море е со непозната адреса се повикува да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ пред Општинскиот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе го застапува пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1614/94. (37)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води процес за исполнување на договор по тужбата на Нуредини Сабир од с. Гајре, против Спасовски Боривоје Вукашин од Тетово, а сега со непозната адреса во Канада и др.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот или постави свој застапник а ако тоа не го стори во овој рок ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2130/94. (32)

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на тужителот Џељал Абдулмеџити нас. „Кувеник“, против тужениот Николовски Роберт од Тетово, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Николовски Роберт од Тетово, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, со непозната адреса, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1928/94. (34)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за издршка по тужбата на тужителите Миланче и Ивица Савески застапувани преку законскиот застапник-мајката Савеска Менка од с. Јанчиште-Тетовско против

тужениот Савески Никола од с. Јанчиште, сега на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавување на огласот во судот, да достави точна адреса, или да постави полномошник кој ќе го застапува во постапката по предметот се до правосилното окончување, на спорот.

По истекот на рокот судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1874/94. (38)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба, по тужбата на тужителот Антовски Цветан Трпко од с. Јанчиште – Тетовско против тужените Афети Исмаилова Цемиле, Сејфулаи Алија Ариффе, Сејфулаи Алија Абедин, Сејфулаи Алија Абдула, Сејфулаи Алија Рамадан и Сејфулаи вд Алилова Барије сите од с. Подбреѓе, а сега со непозната адреса во Турција.

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 дена во судот или, пак, да одредат свој полномошник. Воколку во одредениот рок не се јават ниту пак постават свој полномошник на истите преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 173/95. (39)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Селвинас Есати од с. Глоби против тужениот Неџат Исати од с. Доброште, сега со непозната адреса во Берлин – СР Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка се до нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 155/95. (40)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка поради исполнување на договор по тужбата на тужителите Серафимовски Стојан и Серафимовски Благоја двајцата од Тетово, против тужените Несторовска Мелнуша, Стевановски Јован и Здравковски Ристо сите од Тетово, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикуваат тужените Несторовска Мелнуша, Стевановски Јован и Здравковски Ристо да се јават во рок од 30 дена во судот или пак, да одредат свој полномошник. По истекот на рокот на истите ќе им биде одреден привремен старател преку Центарот за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 213/95. (41)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Душан Јаневски од Тетово, против тужениот Перо Петрушевиќ од Тетово, со стан на ул. „Б. Симовски“ бр. 27, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Перо Петрушевиќ од Тетово со стан на ул. „Б. Симовски“ бр. 27 сега со непозната адреса, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да постави свој полномошник кој ќе го застапува по овој спор. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси се до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 179/95. (42)

Пред овој суд се води процес за повраќај на ствари, по тужба на Садиле Илми Рамадан од с. Цепчиште,

против Садики Илми Абдилваит од с. Цепчиште, сега на работа во Швајцарија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да постави свој застапник, ако тоа не го стори во овој рок судот ќе му постави старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 920/94. (43)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителите Зекири Адем и др. од с. Тенови, против тужениот Незири Фаредин од с. Теново, сега со непозната адреса во Гарешница – БИХ.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во судот, да остави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет.

По истекот на рокот судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку ЦСР–Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 44/95. (44)

Пред Општинскиот стопански суд во Тетово се води спор за сопственост на моторно возило по тужбата на тужителот Тасим Сефери од с. Радиовце, против тужениот Коста Крстиќ од Сараево, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Коста Крстиќ да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1854/95. (45)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија огласува дека со решението бр. 18-136/2-95 од 13.1.1995 година го запиша во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија под ред. број 334, претставништвото на странското лице „ВЕМЕХ“ Handelsges M.V.N. Argentiniestr. 22, A-1040, Viena, Avstrija со следните податоци:

1. Претставништво на странското лице под назив „ВЕМЕХ“ – ВИЕНА Претставништво Скопје, бул. „Гоце Делчев“ – 11 ДТЦ – Мавровка.

2. Дејноста на претставништвото е:

– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од Република Македонија, како и на склучување договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања.

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е Јанковски Божидар од Скопје, Република Македонија.

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото може да почне со работа.

Од Министерството за надворешни работи. (215)

Министерството за надворешни работи на Република Македонија огласува дека со решението бр. 18-13059/2-95 од 27.1.1995 година го запиша во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија по барање на „HABASIT GESELLSCHAFT M.V.N.“, Hetmanekgasse 13, 1234 Wien, Австрија, со следните податоци:

1. Претставништво на странското лице под назив „ХАБАСИТ МАК“ – Скопје, ул. „Товарник“ бр. 27-Б, Република Македонија.

2. Дејноста на претставништвото е:

– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од Република Македонија, како и на склучување договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања.

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е Драган Каевски од Скопје, Република Македонија.

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото може да почне со работа.

Од Министерството за надворешни работи. (218)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13496/94, на регистарска влошка бр. 1-54825-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското, услужно претпријатије „СТАРС ДЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 5/3.

Претпријатието е основано со акт за основање од 27.10.1994 година, а основач е Петровска Даниела.

Дејности: 020202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090209, 090121, 110302, 110303, 110309, 110909, 110404, откуп на земјоделски и сточарски производи, лековити билки и печурки, 070310, 070320, малопродаен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија, застапување и посредување со странски фирми, реекспорт, консигнациони и комисиони работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Петровска Даниела – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13496/94. (13889)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13319/94, на регистарска влошка бр. 1-54657-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ПОЛИНИ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Градски трговски центар“ бб.

Скратена фирма: „ПОЛИНИ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 21.10.1994 година, а основач е Милошевска Снежанка од Скопје.

Дејности: 011823, 011920, 011941, 011949, 012323, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090160, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, други неспоменати услуги, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, овошје, зеленчук, добиток и живина, шумски плодови, печурки, полжави, желки и водо-земци и стара хартија, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, консигнациони работи, комисиони работи, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународни агенциски работи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Милошевска Снежанка – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13319/94. (13890)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13380/94, на регистарска влошка бр. 1-54710-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатије „АНИТА-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 78/1.

Дејности: 013021, 013022, 050100, 050201, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212,

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12860/94, на регистарска влошка бр. 1-44000-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на Агенцијата за туризам, промет и услуги „МИРАЖ“ д.о.о. Скопје, ул. „Васко Карангелески“ бр. 23/25.

Се брише досегашниот застапник Угуровски Златко, директор без ограничување, а се запишува Крстевски Владимир – директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12860/94. (12976)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12855/94, на регистарска влошка бр. 1-35847-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „УГУРОВСКИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Васко Карангелески“ бр. 23/25.

Досегашното седиште на претпријатието за трговија на големо и мало „УГУРОВСКИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 1-4-43, Скопје, се менува и во иднина ќе биде на ул. „Васко Карангелески“ бр. 23/25, Скопје.

Со одлука од 18.10.1994 година на претпријатието пристапува основачот Крстевски Владимир од Скопје, а пристапува Угуровски Златко од Скопје.

Се брише досегашниот директор Угуровски Златко, директор без ограничување, а се запишува Крстевски Владимир – директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12855/94. (12977)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12411/94, на регистарска влошка бр. 1-47619-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „НЕПА 86“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 12/11.

Да се брише Ајевски Живко – овластено лице за застапување во надворешно-трговски промет без ограничување на овластувањата.

Да се запише Силвана Петрушева – овластено лице за застапување во надворешно-трговски промет без ограничување на овластувањата.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12411/94. (12978)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10873/94, на регистарска влошка бр. 1-44082-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги „БАНЕ-КОМПАНИ“ експорт-импорт РТ д.о.о. Скопје, ул. „Иван Ѓоран Ковачиќ“ бр. 3/3.

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10873/94. (12979)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12800/94, на регистарска влошка бр. 1-43167-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и зголемувањето на основачкиот влог на Претпријатието за промет и услуги „КОДЕКС 93“ д.о.о. Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 14.

Се менува седиштето на претпријатието за промет и услуги „КОДЕКС 93“ д.о.о. Скопје, ул. „Бутелска 13“ бр. 14, а во иднина ќе биде на ул. „Разлошка“ бр. 7/2-6.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12800/94. (12980)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11910/94, на регистарска влошка бр. 1-54067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „ОРБИТА КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 14/62

Основач на претпријатието е Јасмина Јовановска со мат. бр. 130496245010.

Дејности: 01122, 011220, 01123, 011231, 011232, 011314, 011315, 01132, 011320, 01213, 012130, 013041, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08011, 080119, 08012, 080121, 080122, 080129, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 09012, 090121, 090129, 110301, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, консигнација и малограничен промет со сите соседни земји

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јасмина Јовановска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11910/94. (12981)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12160/94, на регистарска влошка бр. 1-53869-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „НЕКО-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Мак. Кос. бригада“ бр. 29/2-2.

Основач на претпријатието е Неждат Ислам со мат. бр. 2710960450102.

Дејности: 011832, 01194, 011941, 011949, 01303, 013030, 01305, 013050, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 07011, 070111, 070112,

070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08011, 080119, 08012, 080121, 080122, 080129, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 09012, 090121, 090129, 110301, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, консигнација и малограничен промет со сите соседни земји.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Неждат Ислам, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12160/94. (12982)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11236/94, на регистарска влошка бр. 1-26653-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија и услуги „АЛПАР“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 12/6-5.

Се брише Груби Хуљки, директор, а се запишува Дардишта Фанк, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11236/94. (12983)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10977/94, на регистарска влошка бр. 1-11735-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на статус на лице за застапување на Производното и трговско претпријатието „ФОТЕКС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 7/5

Се разрешува од функција в.д. директор со неограничени овластувања лицето Дамевски Миливој од Скопје, а се именува за директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10977/94. (12984)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12256/94, на регистарска влошка бр. 1-53919-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост и правото за вршење на работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија и услуги „ПАНА-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Штротсмаерова“ бр. 10.

Основач на претпријатието е Наташа Павлеска од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, малограничен промет на стока со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција и реекспорт, консигнациона и комисиона продажба, застапување на странски фирми и слободни царински продавници – фришопови.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Наташа Павлеска – директор без ограничување.

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12256/94. (12985)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11177/94, на регистарска влошка бр. 1-21149-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за услуги и промет „МЕГА МУЗИК“ д.о.о. Скопје, ул. „Железничка“ бр. 4.

Се брише досегашниот застапник Божидар Штерев, директор без ограничување, а се запишува Георги Иванов Димов, директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11177/94. (12986)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11536/94, на регистарска влошка бр. 1-54048-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, промет и услуги „ДОЧИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „116“ бр. 6.

Основач на претпријатието е Дочи Фадиљ од Скопје, ул. „Ковачка“ бр. 8.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060503, 080190, 080201, 080202, 110109, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дочи Фадиљ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11536/94. (12987)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13372/94, на регистарска влошка бр. 1-54709-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Транспортното, трговско претпријатие „СЕАТ ТРАНС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, с. Батинци.

Скратен назив: „СЕАТ ТРАНС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, с. Батинци.
Основач на претпријатието е Чоловиќ Салко од с. Батинци, Скопје.

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 110109, меѓувачиња, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, комисион, услуги на меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Салко Чоловиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13372/94. (13885)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13755/94, на регистарска влошка бр. 1-54990-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото за вршење надворешно-трговски промет на Приватното претпријатие за услуги и трговија на големо и мало „ДЕСАНИ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 6-4/5.

Скратен назив: П.П. „ДЕСАНИ“ д.о.о. Скопје.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090209.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13755/94. (13886)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 3692/92 од 4.XI.1992 година го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало „КОРИДА“ експорт-импорт со п.о. Кочани, ул. „Павлина Вељанова“ бр. 14.

Основач: Виктор Горѓиев, директор
Застапник: Виктор Горѓиев, директор, кој го застапува, претставува и потпишува претпријатието во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешно трговскиот промет, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За преземените обврски во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешно-трговскиот промет претпријатието одговара со сите свои средства со кои располага, потполна одговорност (п.о.). Основачот на претпријатието не одговара.

Дејности: 06, 060501, 060502, 060503, 07, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, 08, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 3692/92 (15928)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13356/94, на регистарска влошка бр. 1-54676-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Графичкото, услужно претпријатие „ЈОДА“ д.о.о. Скопје, ул. „Влае“ бр. 8.

Дејности: 013400, 012410, 012421, 012429, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Курчиска Слоботка – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13356/94. (13892)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12550/94, на регистарска влошка бр. 1-54834-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Прометното, услужно претпријатие „ДЕНИ-КОМПАНИ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Тодор Циповски – Мерџан“ бр. 41.

Претпријатието е основано со акт за основање 1/94 од 05.10.1994 година, а основач е Мерџановски Бранко.

Дејности: 011710, 011721, 011749, 011799, 012410, 012411, 012429, 020302, 050202, 050301, 050302, 060101, 060502, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225,

070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090180, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 110404, 110902, 110903, 110905, 110909.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Мерџановски Бранко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12550/94. (13893)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13120/94, на регистарска влошка бр. 1-54771-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското, производно и услужно претпријатие за промет на големо и мало со стоки, производство и услуги, увоз-извоз „ЛАРИБО-КОМЕРЦ“ д.о. Скопје, ул. „Кичевска“ бр. 37-6.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 18.10.1994 година, а основач е Ристо Бојчевски од Скопје, ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42-6/3-12.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, 011832, 011941, 011949, 012421, 012429, 013010, 013021, 013050, 080190, 080201, 080202, 090150, 090171, 090181, 090183, 090189, 090209, 11030, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, откуп и продажба на земјоделско-сточарски производи, откуп и продажба на разни животни, производи и продукти за домашни потреби, откуп и продажба на шумски производи и плодови, освен лековити билки.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристо Бојчевски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13120/94. (13894)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13378/94, на регистарска влошка бр. 1-54850-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – Ординација за општа медицина и специјалитичка ординација за неуропсихијатрија „ДОКТОР ЧЕДО“ п.о. Тетово, ул. „159“ бр. 5.

Скратен назив: „ДОКТОР ЧЕДО“ п.о. Тетово.
Здравствената организација е основака со акт за основање бр. 01/94 од 15.10.1994 година, а основач е д-р Чедомир Трески, специјалист по педијатрија, субспецијалист по болести на зависност.

Дејност: 130120.

Здравствената организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица здравствената организација одговара со сите свои средства со потполна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на здравствената организација е Чедомир Трески, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13378/94. (13895)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12894/94, на регистарска влошка бр. 1-54902-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената организација – Ординација по општа медицина „Д-Р ЛИДИЈА КОСТИК – МАНЧЕВА“ д.о. Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 4.

Дејност: 130120.

Здравствената организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица здравствената организација одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на здравствената организација е Лидија Манчева, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12894/94. (13896)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12458/94, на регистарска влошка бр. 1-54284-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Претпријатието за производство, монтажа, услуги и трговија „ВИКТОРИЈА-МОНТ-КОМ“ увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Александар Турунџиев“ бр. 23-6, општина Чаир.

Претпријатието е основано со статут од 04.10.1994 година, а основач е Томовски Војче од Скопје.

Дејности: 050301, 050302, 012201, 012310, 012322, 012324, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070214, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070230, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 060501, 060502, 090121, 090129, 080201, 080202, 070310, 070320, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со потполна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Томовски Војче – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12458/94. (13897)

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ 38/93 Акционерското друштво „Илинден“ – Струга објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДРЖАВЈАНИ НА Р. МАКЕДОНИЈА ДА ГИ НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА СВОИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници кои се државјани на Р. Македонија доколку имаат побарувања кон акционерското Друштво „Илинден“ Струга истите да ги најават во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на Огласот.

2. Побарувањата се поднесуваат на образец што го пропишува агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал со податоци за правната заснованост на одземенит имот за кој се поднесува побарувањето, како и видот и висината на побарувањето.

3. Побарувањата се доставуваат истовремено до претпријатието и до агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Седиштето на претпријатието е на ул: „Пролетерски Бригади“ 62 б – Струга.

АД „Илинден“ – Струга (220)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) „КРАШ-ПРОГРЕС“ Претпријатие за производство на кекси бонбони и слатки, д.о.о. Битола, распишува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД „КРАШ-ПРОГРЕС“ Д.О.О. БИТОЛА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници да ги најават своите побарувања во постапката за трансформација на „КРАШ-ПРОГРЕС“ Претпријатие за производство на кекси бонбони и слатки, д.о.о. Битола.

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на образец пропишан од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија.

3. Барателите да ги доставуваат побарувањата истовремено до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија и „КРАШ-ПРОГРЕС“ – претпријатие за производство на кекси бонбони и слатки, д.о.о. Битола.

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по објавувањето на овој оглас.

„КРАШ – ПРОГРЕС“ д.о.о. Битола (222)

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ бр. 38/93) АД „ВАРДАР“ – Неготино објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. АД „ВАРДАР“ – увоз извоз – Неготино, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Р.М. да ги пријават своите побарувања во постапката за трансформација, во рок од 60 дена од денот на објавувањето во огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Р.М. за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до Агенцијата и до АД „ВАРДАР“ – Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 3

А.Д. „ВАРДАР“ – Неготино (223)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ бр. 38/93) ДОО „Кичевопром“ Кичево објавува:

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и надворешен промет „Кичевопром“ д.о. Кичево, отпочнува постапка за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања кон претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Побарувањата барателите да ги достават на посебен образец пропишан од Агенцијата што е објавен во Службен весник на РМ бр. 3/94.

Седиштето на претпријатието е во Кичево на ул. „Индустриска“ 6б.

ДОО „КИЧЕВОПРОМ“ СКОПЈЕ (429)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ бр. 38/93) АД „Изооптик“ – Скопје објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. АД „ИЗООПТИК“ – Скопје ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите евентуални побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањата на побарувањата се доставуваат до АД „ИЗООПТИК“ – Скопје и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и тоа на посебен образец пропишан од Агенцијата.

3. Седиштето на АД „ИЗООПТИК“ се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 101, Скопје.

(226)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на РМ бр. 38/93) А.Д. „Наше дете“ Скопје објавува

О Г Л А С

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија да ги пријават своите побарувања према претпријатието А.Д. „Наше дете“ Скопје.

2. Поранешните сопственици и нивните правни наследници своите побарувања да ги пријават во рок од 60 дена од денот на објавувањето на ОГЛАСОТ во Службен весник на РМ.

3. Побарувањата се пријавуваат истовремено до А.Д. „Наше дете“ Скопје ул. „Бутелски пат“ бб и Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на образец што го пропишува Агенцијата која ги содржи видот и висината на побарувањето, правен основ на побарувањето и претпријатието спрема кое се однесува побарувањето.

А.Д. „НАШЕ ДЕТЕ“ – СКОПЈЕ

(227)

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Службен весник на РМ“ бр. 38/93 Општественото претпријатие за проектирање, производство, монтажа и услуги по систем на инженеринг на сите видови машински инсталации „ЈУГОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ“ – СКОПЈЕ, во општествена сопственост, објавува:

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОБАРУВАЊАТА КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Општественото претпријатие за проектирање, производство, монтажа и услуги по систем на инженеринг на сите видови машински инсталации „ЈУГОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ“ – СКОПЈЕ, во општествена сопственост, опочнува постапка за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања кон претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на Огласот.

Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал.

Побарувањата барателите да ги достават на посебен образец пропишано од Агенцијата а објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 3/94.

Седиштето на претпријатието е во Скопје на ул. „50 Дивизија“ бр. 26.

(232)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) „Гоша“ ОП „Металец“ – Прилеп објавува

О Г Л А С

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

„Гоша“ ОП „Металец“ – Прилеп ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија да ги пријават своите евентуални побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Своите побарувања, барателите да ги достават истовремено до „Гоша“ ОП „Металец“ – Прилеп и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

Од Работничкиот совет

(233)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. Весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското друштво во мешовита сопственост Рудници и индустрија на метали, „БИТОЛАСИЛ“ – БИТОЛА, објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. АД во мешовита сопственост РИН „БИТОЛАСИЛ“ – БИТОЛА, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат побарувања, да ги пријават истите во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Седиштето на АД РИН „БИТОЛАСИЛ“ БИТОЛА, се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 26 – Битола.

3. Пријавите да се достават до РИН „БИТОЛАСИЛ“ АД Битола и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата.

РИН „Битоласил“ АД
Битола

(172)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. Весник на РМ“ бр. 38/93), и Одлуката за трансформација, општественото претпријатие „Дрводекор – Столарија“ од Скопје, објавува

П О В И К

ДО ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој повик да ги најават своите побарувања кон претпријатието.

Побарувањата се доставуваат на посебен образец, објавен во Сл. весник на РМ бр. 3/94 истовремено до претпријатието и агенцијата за трансформација.

Седиштето на претпријатието е во с. Јурумлери.

„Дрводекор – Столарија“

(173)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) ПОС „БЕРОВО-ТРАНС“ – Берово објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

ПОС „БЕРОВО-ТРАНС“ – БЕРОВО објавува дека ја започна постапката за трансформација на претпријатието согласно одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94), кој истовремено се доставува до претпријатието и до Агенцијата.

Седиштето на претпријатието е во Берово, на улица „Дедо Ило Малешевски“ бб.

ПОС „Берово-Транс“ – Берово
(211)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Фабрика за чоколади, вафли и бонбони „Европа“ А.Д. – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 30.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со пренесување на остатокот од општествениот капитал во вид на приоритетни акции на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во Источната индустриска зона, на ул. 808 бр. 8, во време од 7,30 до 14,00 часот.
(231)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ИНЕКС“ Д.О.О. – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „27 Март“ бр. 12 во време од 07.30 до 15.30 часот.

„ИНЕКС“ Д.О.О. Скопје
дир. Олга Божиновска

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „КАРПОШ СЕРВИС“ А.Д. СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Горгов“ бр. 20 во време од 7 до 15 часот.

Директор,
Филиповски Софроније
(157)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „КОНЕКС“ СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М. Поток“ бб. во време од 12 до 14 часот.

Т.П. „КОНЕКС“
(158)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „МАКОШ-ПЕД“ АД СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 19 – Скопје во време од 10 до 13 часот.
(159)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП Тутунско поле – Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „МИЦЕ КОЗАР“ бр. 15 – Прилеп во време од 7 до 14 часот.

Директор,

Инж. Петар Талимциоски
(160)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Ладење“ ДОО – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Леринска“ бб – Скопје во време од 10 до 13 часот.

(225)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ГППП „ИЗГРАДБА“ Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „КУКУШКА“ бр. 12 во време од 8 до 15 часот.

(228)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „Стокоприлеп“ од Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-

дина донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршено со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Егејска“ бб во време од 8 до 14 часот.

ОП „Стокоприлеп“ Прилеп
(210)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПГУП „Универзал 4“ Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршено со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 23 во време од 8 до 14 часот.

(209)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Агротехника Комерц“ Д.О.О. Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршено со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Тесла“ бр. 70/2 во време од 8 до 15 часот.

(161)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски – Мерџан“ ТЕТЕКС АД – Тетово, ПО Тетово,

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на ден 27.01.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 1 во време од 7,30 до 15,30 часот.

Тетекс АД – Тетово
(162)

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), молерофарбарското и трговско претпријатие „СПЕКТАР“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе решение бр. 15-230/18 за давање согласност за трансформација на претпријатието, во согласност со Одлуката за трансформација на претпријатието бр. 03-112 од 15.11.94.

Трансформацијата на општествениот капитал на претпријатието ќе се врши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на одлуката бр. 03-112 од 15.11.1994 год. сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на Претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Браќа Мингови“ бр. 5 – Битола, во времето од 7 – 14 часот.

Директор,
Бутлевски Михајло
(171)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „КОНДУРАЌИНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТИГАР“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со откуп од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Сава Ковачевик“ б.б. во време од 12 до 13 часот, во рок од 8 дена.

(179)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ГРАДИНАР – ЈУНИОР“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ б. б. во време од 10 до 13 часот.

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ б. б. во време од 10 до 13 часот.

(238)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ИКТ“ – Кавадарци.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ИНДУСТРИСКА“ б. б. во време од 09 до 15 часот.

(239)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Јавор“ Холдинг компанија, А.Д. – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 30.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со пренесување на остатокот на општествениот капитал во вид на приоритетни акции на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 52 во Битола, во време од 8,00 до 15,00 часот. „ЈАВОР“ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА, А.Д. – БИТОЛА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОН „ПОДОМОНТ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Северна зона – Југ“ б.б. во време од 7.00 до 15.00 часот.

ПОС „ПОДОМОНТ“

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ – Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со издавање интерни акции заради прибавување дополнителен капитал.

Со Содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „120“ бр. 2 во Тетово во време од 07 до 15 часот.

А.Д. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ – ТЕТОВО

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ИНТЕКС“ – Д.О.О. – Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп. Претпријатието спаѓа во средно претпријатие според класификацијата на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со Содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Даме Груев“ број 14 – Скопје во време од 13 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ХИДРОМОНТАЖА“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените. Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Јордан Хаџи-Константинов – Цинот“ 18-б во време од 07 до 15 часот.

(216)

СОДРЖИНА

	Страна
121. Одлука за пристапување на Република Македонија кон Меѓународната конвенција за хармонизираниот систем и називите на шифрираните ознаки на стоките	129
122. Одлука за давање на користење – концесија на рибниот фонд од Националниот парк „Маврово“ – Маврови Анови	129
123. Одлука за определување на локацијата за изградба на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-601, делница Скопје – Драчево, стационача на км 5+100 – лево, на подрачјето на општина Кисела Вода – Скопје	129
124. Одлука за престанување на важењето на одлуката за определување највисоко ниво на цените на одделни комунални услуги	129
125. Одлука за изменување на Одлуката за определување највисоко ниво на цените на одделни производи и услуги	130
126. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	130
127. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	130
128. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	131
129. Правилник за определување на посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за пропишување на формата и содржината на образецот за системот на државната евиденција	131
130. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на воведувањето на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност	136
131. Упатство за начинот и постапката на користење на депонираните девизни влогови на граѓаните за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал во трансформацијата	138
132. План за дополнување на единствениот план на сметки за вршење на платниот промет во Заводот за платен промет	143
133. Наредба за дополнување на Наредбата за определување на производи и услуги за кои претпријатијата и другите правни и физички лица што вршат дејност се должни да доставуваат известување за цените	144
134. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната	144
135. Одлука за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во февруари и март 1995 година	144
136. Одлука за одобрување на кредит на Владата на Република Македонија за потребите на Републичкиот буџет	145
Исправка на Колективниот договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија	145